

Врз основа на член 24 став (1) точка 1) алинеја 17 и член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), како и член 28 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по барањето за издавање на лиценца за трговија со електрична енергија, УП1 бр. 12-133/18 од 01.10.2018 година на Друштво за градежништво АМ КАИ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ Скопје, Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седницата одржана на 23.11.2018 година, донесе

**ОДЛУКА  
ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за градежништво АМ КАИ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ Скопје му се издава лиценца за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.
2. Правата и обврските на носителот на лиценцата за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија се утврдени во Прилог 1, “Лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија”, којшто е составен дел на оваа Одлука.
3. Оваа одлука е конечна во управна постапка.
4. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

**Образложение**

Друштвото за градежништво АМ КАИ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Барање УП1 бр.12-133/18 од 01.10.2018 година за издавање на лиценца за трговија со електрична енергија.

Имајќи ги предвид преодните одредби од Законот за енергетика (“Службен весник на Република Македонија” бр. 96/18) со кои се утврдува дека до донесувањето на нов Правилник за лиценци ќе се применува постоечкиот, Регулаторната комисија за енергетика ја спроведе постапката за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија согласно одредбите од постоечкиот Правилник за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на Република Македонија“ бр. 143/11, 78/13, 33/15 и 207/16) (во понатамошниот текст: Правилник).

Регулаторната комисија за енергетика утврди дека Барањето и доставената документација немаат формални недостатоци, по што согласно член 20 став 1 од Правилникот, донесе Заклучок УП1 бр.12-133/18 од 09.10.2018 година, со кој се задолжи Барателот да ја продолжи постапката и да постапи согласно член 20, 21, 22 и 23 од Правилникот.

Барателот постапувајќи по Заклучокот, изготви известување за Барањето и по одобрувањето од Регулаторната комисија за енергетика кое го објави во два дневни весници. Во

предвидениот рок од објавувањето на известувањето не беа доставени мислења и предлози од заинтересираните физички и правни лица.

Согласно член 34 од Законот за енергетика и член 26 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика, одржа подготвителна седница на ден 20.11.2018 година.

Врз основа на член 28 од Правилникот, Регулаторната комисија за енергетика на ден 23.11.2018 година одржа редовна седница на којашто донесе Одлука за издавање на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија со електрична енергија на Друштво за градежништво АМ КАИ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ Скопје .

**ПРАВНА ПОУКА:** Против оваа Одлука може да се поведе управен спор, во рок од 30 дена од денот на приемот.

**УП1 Бр. 12-133/18**  
**23.11.2018 година**

**Скопје**

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**

**Марко Бислимоски**

**Прилог 1**

**ЛИЦЕНЦА  
ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ  
ТРГОВИЈА СО ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА**

- 1. Назив и седиште на носителот на лиценцата**  
Друштво за градежништво АМ КАИ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ Скопје со седиште на ул. Варшавска бр.6А-1/9 Карпош, Скопје
- 2. Енергетската дејност за која се издава лиценцата**  
Трговија со електрична енергија
- 3. Датум на издавање на лиценцата**  
23.11 2018 година
- 4. Датум на важење на лиценцата**  
23.11 2028 година
- 5. Евидентен број на издадената лиценца**  
ЕЕ – 342.10.1/18
- 6. Единствен матичен број** – 72964461
- 7. Единствен даночен број** – 4057018540114
- 8. Вид и обем на енергетската дејност што ќе се врши**  
Со оваа лиценца се определуваат условите за вршење на енергетската дејност трговија со електрична енергија.  
Како трговија со електрична енергија, во смисла на оваа лиценца се смета купување на електрична енергија од земјата и од странство, заради продажба на други трговци, снабдувачи, операторот на електропреносниот и операторите на дистрибутивните системи, потрошувачи на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазар на електрична енергија, како и продажба во странство.  
Трговецот со електрична енергија, во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија која се обврзал да ја испорача на своите купувачи е должен да обезбеди доволен прекуграничен преносен и/или дистрибутивен капацитет во согласност со Законот за енергетика, Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за пренос на електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети.
- 9. Опис на условите и начинот на вршење на дејноста**  
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата ќе ја врши преку склучување на соодветни договори за купување и продажба на електрична енергија и договори за закупување на преносен и/или дистрибутивен капацитет.
- 10. Подрачје на кое ќе се врши дејноста**  
Енергетската дејност трговија со електрична енергија, носителот на лиценцата може да ја врши на целата територија на Република Македонија и странство.
- 11. Општи обврски за носителот на лиценцата**  
Носителот на лиценцата е должен да:

- обезбеди непречена и континуирана испорака на електрична енергија согласно купопродажните договори;
- обезбеди доволен преносен или дистрибутивен капацитет и регулирани услуги во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија за своите купувачи, согласно Правилата за пазар на електрична енергија, Мрежните правила за пренос на електрична енергија и Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија како и Правилата за доделување на прекуграничните преносни капацитети;
- работи во согласност со Правилата за пазар на електрична енергија во однос на доверливоста и обемот на снабдување, со цел да се исполнат обврските кон купувачите;
- ги исполни барањата за финансиско обезбедување утврдени со Правилата за пазар на електрична енергија;
- им фактурира на потрошувачите за испорачаната електричната енергија на потрошувачи по договорената цена, при што во фактурата за потрошувачите директно приклучени на електропреносниот систем го вклучува и надоместокот на електрична енергија од обновливи извори на енергија произведена од повластени производители кои користат повластена тарифа;
- достави во определен рок до операторот на пазарот на електрична енергија информации за количините на електрична енергија и соодветниот временски распоред од сите договори за купопродажба на електрична енергија како и соодветните договори за прекугранични трансакции низ преносната мрежа во согласност со Правилата за пазар на електрична енергија;
- доставува податоци и информации согласно Правилникот за следење на функционирањето на енергетските пазари;
- достави во определен рок до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги, по нејзино барање, информации и извештаи за своите трансакции и деловни активности при продажбата на електрична енергија во својство на снабдувач, на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот на електрична енергија, утврдени во Правилата за пазар на електрична енергија;
- работи во согласност со законите, другите прописи и општи акти на Република Македонија, а особено оние кои се однесуваат на вршење на дејноста трговија со електрична енергија, заштита на конкуренцијата, заштита на потрошувачите, заштита на животната средина, животот и здравјето на луѓето и заштита при работа;

## **12. Обврска за одвоена сметководствена евиденција**

Носителот на лиценцата е должен:

- во своите интерни пресметки да води одвоена евиденција за секоја од енергетските дејности за кои што поседува лиценца;
- во согласност со сметководствените стандарди со кои се уредува сметководственото работење на претпријатието: да изготвува финансиски извештаи кои ќе обезбедат информации за средствата, обврските, капиталот, приходите и расходите со резултатите од работењето, како и паричните текови на претпријатието, како и
- да обезбедува консолидирани финансиски извештаи.

## **13. Обврска за доставување на Годишен извештај за финансиското и деловното работење**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги најдоцна до 10 март во тековната година да достави Годишен извештај за финансиското и деловното работење во врска со вршењето на дејноста во претходната година (извештајна година).

Годишниот извештај задолжително се доставува во електронска форма.

Годишниот извештај треба да содржи податоци за:

- 1) опис и обем на вршењето на енергетската дејност во текот на годината;
- 2) комплет годишна сметка составена од: биланс на состојба и биланс на успех, извештај за промените во главнината, извештај за паричните текови, применетите сметководствени политики и други објаснувачки белешки подготвени во согласност со важечката законска регулатива;

**14. Обврска за доставување на други извештаи, информации и податоци во врска со вршењето на дејноста, до Регулаторната комисија за енергетика**

Носителот на лиценцата е должен до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги да доставува известувања за сите околности, настани и промени кои што имаат или би можеле да имаат влијание врз вршењето на енергетската дејност снабдување со електрична енергија;

**15. Обврска за овозможување на непосреден увид во документацијата**

Носителот на лиценцата е должен по барање на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги да овозможи непосреден увид во целокупната документација која што се однесува на вршењето на енергетската дејност за која што е издадена лиценцата, во согласност со Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

**16. Менување, продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на лиценцата**

Менување, продолжување, пренесување, престанување, суспендирање и одземање на оваа лиценца ќе се врши во согласност со одредбите од Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.

**17. Мерки во случај на неисполнување на обврските на носителот на лиценцата**

Доколку носителот на лиценцата не ги исполнува обврските содржани во оваа лиценца, Регулаторната комисија за енергетика ќе преземе мерки согласно Законот за енергетика и Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности.